

Врз основа на член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на 30.08.2017 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

I

СЕ ОТПОВИКУВА одобрението за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентен број 110021 издадено од Агенцијата за електронски комуникации на корисникот Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје со адреса на ул. Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија - 8-ми кат во Скопје, по барање на корисникот.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

III

Ова решение е конечно.

Образложение

Агенцијата за електронски комуникации има издадено одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентен број 110021 издадено од Агенцијата за електронски комуникации на корисникот Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје со адреса на ул. Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија - 8-ми кат во Скопје.

Корисникот Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје до Агенцијата за електронски комуникации достави барање број уп1-бр.0802-1064 од 29.08.2017 година за отповикување на одобрението за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентен број 110021.

Врз основа на горенаведеното, согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), се донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Изготвено во Агенција за електронски комуникации
Наш број: уп1-бр.0802-1064
Скопје, 31-08-2017

По овластување од Директорот,

Игор Бојациев



Доставено до:

- странка
- архива
- Сектор за радиокомуникации
- Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенциите
- Сектор за финансии и сметководство